

ПОЗИТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

социјална политика, Сектор за еднакви можности, национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе

2010

()

30

Основна улога на НМУ

24

-
-
-
-
-
-
-

Отворање на Центар за лица-жртви на трговија со луѓе

заштита (.79/09 .26 .31) Закон за социјална
(132).
‰

.100/10 23.07.2010 -).

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

()

()

: s
23.09.2010

25

s

Обука

14 -16

15

s s

s

s

s

s

Локални координативни средби

Стандардни Оперативни Процедури

()

2008

2010

3

Канцеларии за ЦСР

2006 2007

19

Градење на капацитетите

2005

2010
10
- 1 7
()
- 1
418- 1 0
418- 2. 22
2 ()
- 3
2
(. 186)

База на податоци

11

Година на идентификација	Полнолетни	Малолетни	Вкупно
2006	7	16	23
2007	9	28	37
2008	0	11	11
2009	2	6	8
2010	1	8	9
Вкупно:	19	69	88

2010 15 10
- 9
- 9 1



PDF Complete

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

16-18 (6) 13-15 3

3

, 1

6

2010

9

2

Светлана Цветковска
Советник за превенција и заштита
на жртви на трговија со луѓе